

МИЛЕВА МИЛЕВ и ЛИЛЈАНА РИСТЕВСКА
Библиотека на Македонската академија
на науките и уметностите, Скопје

UDK 012—807

БИБЛИОГРАФИЈА НА ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ НА

АКАД. МИХАИЛ Д. ПЕТРУШЕВСКИ

1934

1. Отпочело се са откопавањем старе Хераклеје код Битоља. — Вардар, 16. X. 1934

1938/39

2. Alessio Giovanni, Preilirico darra/derra „terra, landa“, RIEB, III, 1937, 249—251 Јужнословенски филолог, 1938/39, XVII, стр. 289
3. Budimir M., Pelastisches, RIEB, III, 1937, 258—263, — Јужнословенски филолог, 1938/39, XVII, стр. 295
4. Budimir M., prikaz VI. Georgiev, Die Träger der kretisch-mykenischen Kultur ihre Herkunft und ihre Sprache I, RIEB, III, 1937. — Јужнословенски филолог, 1938/39, XVII, стр. 295.
5. Pisani V., La posizione linguistica del macedone, RIEB, III, 1937, 8—32. — Јужнословенски филолог, 1938/39, XVII, стр. 296
6. Skok P., Gamilscheg E., Romania Germanica, RIEB, III, 1937, 586—591. — Јужнословенски филолог, 1938/39, XVII, стр. 297—298
7. Skok P., Gunnarson G., Das slawische Wort für Kirche, RIEB, III, 1937, 592—594. — Јужнословенски филолог, 1938/39, XVII, стр. 301
8. Skok P., De l'importance des listes toponomastiques de Procope pour la connaissance de la latinité balcanique, RIEB, III, 1937, 47—58. — Јужнословенски филолог, 1938/39, XVII, стр. 296—297
9. Skok P., Wilhelm Meyer-Lübke (1861—1936), RIEB, III, 1937, 287—288. — Јужнословенски филолог, 1938/39, XVII, стр. 336—337
10. Vaillant A., Bobostin ment, méntok, mencek „petit“, RIEB, III, 1937, 256—257. — Јужнословенски филолог, 1938/39, XVII, стр. 316
11. Vaillant A., Bulg. lésen, s.-cr. las(t)an „aisle, facile“, RIEB, III, 1937, 252—254. — Јужнословенски филолог, 1938/39, XVII, стр. 289
12. Vaillant A., Trudna et teška „(femme) enceinte“, RIEB III, 1937, 254—256. — Јужнословенски филолог, 1938/39, XVII, стр. 289—290

1940

13. Божанства и демони црне боје код старих народа. — Београд: Млада Србија, 1940. — 52 стр. — (Докторска дисертација)
14. Dinos, une danse des ménades. — Београд: Млада Србија, 1940 — 2 стр.

1948

15. Дефиницијата на трагедијата кај Аристотела и катарсата. — Годишен зборник на Филозофскиот факултет, 1948, I, стр. 1—17

1950

16. Ортолче — уртал. — Македонски јазик, 1950, I, 2, стр. 43—45
17. Рулек — руљка. — Македонски јазик, 1950, I, 6, стр. 133—134
18. Рулек : руљка — љуљак:љуљка. — Македонски јазик, 1950, I, 8, стр. 193—195

1951

19. Ad ἐξωπίους ἐμπριλάς. — Živa Antika, 1951, I, 1, str. 110—116
20. Elementa. — Živa Antika, 1951, I, 1, str. 137—144
21. Неколку прти на говорот од Жировница. — Македонски јазик, 1951, II, 3—4, стр. 56—67
22. Obscenus. — Živa Antika, 1951, I, 2, str. 294—301
23. R. G. De Bray, Guide to the Slavonic Languages. — Македонски јазик, 1951, II, 8, стр. 185—189
24. Решпел. — Македонски јазик, 1951, II, 9—10, стр. 221—224

1952

25. Белешки за натписот од црквата Константин и Елена. — Živa Antika, 1952, II, 2, str. 273—288
26. De ἀπαξ εἰρημένω Coillo. — Živa Antika, 1952, II, 1, str. 94
27. Horace G. Lunt. A Grammar of the Macedonian Literary Language. Skopje 1950. — Македонски јазик, 1952, III, 8—9, стр. 204—207
28. Некои фонетски прти на охридскиот говор од крајот на XIV век. — Македонски јазик, 1952, III, 8—9, стр. 173—180
29. Пролџ. — Živa Antika, 1952, II, 1, str. 109—110
30. Quid significet χατζίροφαγούσα. — Živa Antika, 1952, II, 1, str. 97
31. Quomodo Graeca vox χελιδών exstiterit. — Živa Antika, 1952, II, 1, str. 80.
32. За првобитниот текст на Зборникот од браќа Миладиновци. — Македонски јазик, 1952, III, 1—2, стр. 2—16

1953

33. De etymo vocis lat. omen. — Živa Antika, 1953, III, 1—2, str. 144
34. De nomine etr. Turmusa seu Turmaca. — Živa Antika, 1953, III, 1—2, str. 267
35. Δῖνος и διὰ Μαλέας εἰ. — Živa Antika, 1953, III, 1—2, str. 270—273
36. Избор од Илијада и Одисеја / Хомер; Превод, препев и белешки М. Петрушевски. — Скопје: Култура, 1953. — XII + 178 стр.
37. Хомер — Од осумнаесеттата песна на Илијада. Превод и белешки. — Современост, 1953, III, 5, стр. 36—41
38. Хомер — Шеста песна од Илијада. Препев и белешки. — Современост, 1953, III, 3, стр. 43—52

1954

39. Кон севра. — Македонски јазик, 1954, V, 2, стр. 202—207
40. Μίμησις πράξεως ... <δλης> καὶ τελείας. — Živa Antika, 1954, IV, 1, str. 187
41. Παθημάτων καθάρσιν или πραγμάτων σύστασιν. — Živa Antika, 1954, IV, 2, str. 209—250
42. Уште еднаш за Аристотеловата дефиниција на трагедијата и катарсата. — Годишен зборник на Филозофскиот факултет, 1954, 7, стр. 79—110

1955

43. De etymo verbi negare. — Živa Antika, 1955, V, 2, str. 295
44. Големото откритие на М. Вентрис. — Živa Antika, 1955, V, 2, str. 387—401
45. Τυμήνιον или Νουμήνιον. — Živa Antika, 1955, V, 1, str. 140—143

46. Легендата за Аристотеловата трагична катарса. — Современост, 1955, V, 1—2, стр. 114—123
47. Неколку експресивни зборови од охридскиот говор. — Македонски јазик, 1955, VI, 1, стр. 44—52
48. Ποποί. — *Živa Antika*, 1955, V, 2, str. 226
49. Βαρυναμέδα = βᾶριν Ἀχαιός. — *Živa Antika*, 1955, V, 1, str. 110
50. За јат и уште некои црти на охридскиот говор од XV век. — Македонски јазик, 1955, VI, 2, стр. 212—215

1957

51. Мусаж — Несреќната љубов на Хероја и Леандар; превод, препев и белешки М. Петрушевски. — Современост, 1957, VII, 4, стр. 297—311

1958

52. Ko-te-ri-ja. — *Živa Antika*, 1958, VIII, 1 str. 240
53. Pa-ko-to a-pe-te-me-ne. — *Živa Antika*, 1958, VIII, 1, str. 294
54. The Phonetic Value of the Mycenaean Sign *85/ P. H. Ilievski. — *Živa Antika*, 1958, VIII, 1, str. 265—278
55. Po-ro-e-ke-te-ri-ja. — *Živa Antika*, 1958, VIII, 1, str. 240.
56. Συζητήσεις — Πλάτων — Ἀθῆναι, 1958, I' (= 10), A' — B' (= 1 — 2), str. 237—238.

1959

57. Ai-ke-u, *34-ke-u, O-pi-ke-wi-ri-je-u. — *Živa Antika*, 1959, IX, 1—2, str. 154.
58. -ai-ko-ra-i-ja. — *Živa Antika*, 1959, IX, 1—2, str. 230
59. Najstariji grčki accusativus cum infinitivo. — *Živa Antika*, 1959, IX, 1—2, str. 56
60. No-pe-re-a₂, we-je-ke-a₂. — *Živa Antika*, 1959, IX, 1—2, str. 284
61. Pa-ki-ja-ne, Pa-ki-ja-na, Pa-ki-ja-ni-ja. — *Živa Antika*, 1959, IX, 1—2, str. 84
62. Pi-ri-ta-vo, Qi-ri-ta-ko, Qi-ri-ta-ro. — *Živa Antika*, 1959, IX, 1—2, str. 230
63. Wo-di-jo, Wo-di-je-ja, Wo-de-wi-jo. — *Živa Antika*, 1959, IX, 1—2, str. 104
64. Wo-ro-ma-ta. — *Živa Antika*, 1959, IX, 1—2, str. 252

1960

65. A-pe-do-ke et l'absence de l'augment dans le grec mycénien. — *Živa Antika*, 1960, X, 1—2, str. 324.
66. *Deset godina postojanja Žive Antike*. — *Živa Antika*, 1960, X, 1—2, str. 3—5

1961

67. Белешки кон текстот на Аристотеловата Поетика (гл. I—IX). — *Živa Antika*, 1961, XI, 2, str. 251—277
68. Двобој меѓу Ахил и Хектор. Превод, препев и белешки М. Петрушевски. — Литературен збор, 1961, VIII, 2, стр. 4—9,
69. II. I, 5, la leçon οἰωνοῖσι τε δαῖτα de Zénodote. — *Živa Antika*, 1961, XI, 1, str. 172
70. Ka-ra-re-we = χαρῆφεζ. — *Živa Antika*, 1961, XI, 1, str. 96
71. Ko-pi-na. — *Živa Antika*, 1961, XI, 2, str. 278
72. Κόρροια de la glose d'Hésychios πορτιφόροι. — *Živa Antika*, 1961, XI, 1, str. 112
73. Разделбата на Хектор и Андромаха. Превод, препев и белешки М. Петрушевски. — Литературен збор, 1961, VIII, 1, стр. 6—9
74. Wo-no-wa-ti-si. — *Živa Antika*, 1961, XI, 2, str. 278
75. Wo-no-qo-so. — *Živa Antika*, 1961, XI, 2, str. 250
76. За Хомера и неговата поезија. — Литературен збор, 1961, VIII, 1, стр. 1—6

1962

77. Белешки кон текстот на Аристотеловата Поетика II (gl. X—XXVI). — *Živa Antika* 1962, XII, 1, стр. 57—89
78. Discussions mycéologiques. — *Živa Antika*, 1962, XII, 2, стр. 293—312
79. Un endroit disputé de la Poétique d'Aristote. — *Živa Antika*, 1962, XII, 2, стр. 313—321

1963

80. Das griechische Kulturwort *μέταλλαν* — seine Bedeutung und Herkunft. — *Linguistique Balkanique* — Sofia, 1963, VI, стр. 25—28,
81. Die griechischen Nomina und die kleinasiatischen Ethnika auf -εύς. — *Linguistique Balkanique* — Sofia, 1963, VI, стр. 19—24.

1964

82. Микенолошки прилози. — Годишен Зборник на Филозофскиот факултет, 1964, 16, стр. 151—199
83. Πᾶς(ι:δαῖ)τα. — *Živa Antika*, 1964, XIII—XIV, стр. 17—37
84. Συμβολαὶ εἰς τὸ κείμενον τῆς Ἀριστοτελικῆς Ποιητικῆς — Πλάτων — Ἀθῆναι, 1964, XVI, 31—32, стр. 209—218
85. Textkritisches zu Aristoteles' Poetik. — *Miscelanea critica* — Leipzig, 1964, стр. 176—202
86. Zur Toponomastik Griechenlands im mykenischen Zeitalter — *Neue Beiträge zur Geschichte der alten Welt* — Berlin, 1964, I, стр. 163—172

1965

87. L'alternance vocalique u:e du dialecte mycénien de Pylos. — *Živa Antika*, 1965, XV, 2, стр. 148
88. Aukewa damokoro. — *Živa Antika*, 1965, XV, 1, стр. 12
89. Diwijeu Pereuronijo — Diwijewe, Wedanewe. — *Živa Antika*, 1965, XV, 1, стр. 32
90. Keniqetewe. — *Živa Antika*, 1965, XV, 1, стр. 116
91. Menoeja. — *Živa Antika*, 1965, XV, 1, стр. 210
92. Najstariji pisani podaci o zanatstvu na Balkanu / D. Petruševska. — *Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja* — Sarajevo, 1965, III, 1, стр. 13—51.
93. Parakuwe — parakewe. — *Živa Antika*, 1965, XV, 1, стр. 202
94. Perewote — Doroqo sowotz. — *Živa Antika*, 1965, XV, 1, стр. 201
95. Petono, Owitono, korijadono. — *Živa Antika*, 1965, XV, 1, стр. 78
96. Pour la valeur *au* du signe *85. — *Kadmos* — Berlin, 1965, стр. 123—128
97. Puškeqiri, Qiritaro, Qiritako, Piritawo. — *Živa Antika*, 1965, XV, 1, стр. 194
98. Qerana. — *Živa Antika*, 1965, XV, 1, стр. 60

1966

99. Aristotle. De arte poetica liber. Ed. R. Kassel. (Script. class. bibl. Oxon). Oxford: the Clarendon Press. 1965. — *Journal of Hellenic Studies* — London, 1966, LXXXVI, стр. 193—195.
100. Aristotelis. De arte poetica liber, recognovit brevique adnotatione critica instruxit Rudolphus Kassel. Oxonii. MCMLXV. — *Živa Antika*, 1966, XV, 2, стр. 473—477
101. Da li je osnova *μελαν* „crni“ poznata mikenskome grčkom. — *Živa Antika*, 1966, XVI, 1—2, стр. 193—205
102. E-ni-pa-te-we, Na-i-se-wi-jo. — *Živa Antika*, 1966, XVI, 1—2, стр. 326
103. E-qe-ta-i e-e-to te-re-te-we. — *Živa Antika*, 1966, XVI, 1—2, стр. 352
104. E-re-i ou bien e-re-re. — *Živa Antika*, 1966, XVI, 1—2, стр. 320

105. Fiorella Imparati, *Le leggi ittite*, Incunabula Graeca, Roma, 1964, vol VII. — *Živa Antika*, 1966, XVI, 1—2 str. 364—367
106. Γαλάδρα=Χαράδρα, Γάλαδρος=Χάραδρος (= Ka-ra-do-ro). — *Živa Antika*, 1966, XVI, 1—2 str. 310
107. Κεϊμήλιον: *κεῖμα=*θεμήλιον: θέμα. — *Živa Antika*, 1966, XVI, 1—2 str. 349
108. Lat. opimus. — *Živa Antika*, 1966, XVI, 1—2 str. 332
109. Le cadastre mycénien de Pylos/ Louis Derooy — Monique Gérard, Incunabula Graeca — Roma, X 1965, C. — *Živa Antika*, 1966, XVI, 1—2 str. 361—364
110. Μαλερός. — *Živa Antika*, 1966, XVI, 1—2 str. 316
111. Οἰωνοῖσι τε παστὰ. — *Živa Antika*, 1966, XV, 2, str. 289—293
112. Οἶκία (scil. δώματα). — *Živa Antika*, 1966, XV, 2, str. 288
113. Po-ro-po-i. — *Živa Antika*, 1966, XV, 2, str. 294
114. Po-se-da-o-ne- Re-u-no. — *Živa Antika*, 1966, XVI, 1—2 str. 347
115. 4—5 stih Kleantove himne Zevsu. — *Živa Antika*, 1966, XVI, 1—2 str. 342
116. Ti-ko-ro (A-wa) ti-ka-ra. — *Živa Antika*, 1966, XVI, 1—2, str. 348
117. За транскрипцијата на латинските и грчките зборови и имиња на македонски. — Литературен збор, 1966, XIII, 5, стр. 8—20

1967

118. L'évolution du Mars italique d'une divinité de la nature à un dieu de la guerre. — Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae — Budapest, 1967, 15, 1—4, str. 417—422
119. Неколку речи о Хомеровим нарах legomena. — *Živa Antika*, 1967, XVII, 1—2, str. 87—108
- 119a. Proceedings of the Cambridge Colloquium on Mycenaean Studies, Cambridge 1966. — *Živa Antika*, 1967, XVII, 1—2, str. 287—291.

1968

120. L'alternance vocalique u:e du dialecte mycénien de Pylos. — Studia Mycenaea — Brno 1968, str. 53—57
121. Десет години работа на грчкото хуманистичко друштво. — *Živa Antika*, 1968, XVIII, 2 str. 301—302
122. Les désignations des couleur en grec mycénien. Sep. „Atti et Memorie del 1° Congresso Internazionale di Micenologia“: Roma 27 settembre — 3 ottobre 1967. — Roma: Edizione dell'Ateneo, 1968, str. 680—685
123. Zo-wa, e-pi-to-ta. — *Živa Antika*, 1968, XVIII, 1, str. 128
124. Me-za-na, Me-za-ne. — *Živa Antika*, 1968, XVIII, 1, str. 94
125. Производи микенскога занатства / Душица Петрушевска. — Годишњак центра за балканолошка испитивања — Sarajevo, 1968, VI, 4, стр. 35—61
124. Qa-mo (qa-mi-jo, -ja). — *Živa Antika*, 1968, XVIII, 1, str. 112

1969

127. Дали е „Прикованиот Прометеј“ дел од тетралогија. — Пристапни предавања, прилози и библиографија на првите членови на МАНУ, 1969, стр. 107—117
128. Hyperchen hē lexis keima (keimata) par' Homēroi: Platōn. — Athēnai: Hētaireia Hellenon Philologon, 1969, K = 20 (1968), str. 289—296
129. Хомер, *Илијада* во превод и препев од М. Д. П. — Скопје, Просвета; 1969, стр. 125

1970

130. Скендербеј. Григор С. Прличев; Препев Михаил Петрушевски. — Разглед, 1970, XII, 8, стр. 887—900; 9—10, стр. 1056—1076
131. Interprétations de quelques mots grecs mycéniens. — Studi Micenei ed Egeo-Anatolici — Roma, 1970, XII, str. 121—135
132. Études de composition nominale en mycénien/Françoise Bader. — *Živa Antika*, 1970, XX, 1—2, str. 312—314

133. Поемата „Скендербеј“ од Григор С. Прличев. — Разглед, 1970, XII, 8, стр. 882—886
134. Првобитните палатали и палатализацијата во грчкиот јазик од микенската епоха. — Прилози МАНУ: одделение за општествени науки, 1970, I, 1, стр. 81—102
135. Прличев и Хомер. — Прилози МАНУ: одделение за општествени науки, 1970, I, 2, стр. 25—56
136. *Pte-no* = πτέρνω. — *Živa Antika*, 1970, XX, 1—2, str. 114
137. *Studia in Mycenaean Inscriptions and Dialect ...* / Lydia Baumbach. — *Živa Antika*, 1970, XX, 1—2, str. 301—303
138. Za jazykot i stihot na poemata „Skenderbej“ od Grigor Prličev. — Предавања на III семинар за македонски јазик, литература и култура: Охрид, 20. 8 — 3. 9. 1970. — Скопје: Универзитет „Кирил и Методиј“, 1970. — 7. стр.)

1971

139. Δημήτηρ — Ἑρινός — Περσεφόνη. — *Živa Antika*, 1971, XXI, 2, str. 621—633
140. Ke-re-za. — *Živa Antika*, 1971, XXI, 2, str. 506
141. „Скендербеј“ Г. С. Прличев; Препев М. Д. Петрушевски. Стих 1604—3792. — Разглед, 1970, XII, 9—10, стр. 1056—1076; 1971, XIII, 1, стр. 67—91; 2, стр. 203—226
142. Un nouvel idéogramme de Cnossos. — *Živa Antika*, 1971, XXI, 2, str. 398
143. Zum Gesellschaftsaufbau der Mykener: Die mykenische Form *wa-na-so-i* und ihre Bedeutung. — *Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte* — Berlin, 1971, II, str. 49—53

1972

144. Белешки кон неколку Хесихиеви глоси. — *Živa Antika*, 1972, XXII, 1—2, str. 121—130
145. *Wa-na-so-i* et le problème de la palatalisation en grec mycénien. — *Acta Mycenaea* — Salamanca, 1972, str. 122—137
146. Прикован Прометеј (препев од старогрчки Михаил Д. Петрушевски). — Разглед, 1972, XIV, 3, стр. 278—320

1973

147. Дали е сосем автентичен текстот од Arist. Poet. VII (1450b 35 — 1451a 6). — *Živa Antika*, 1973, XXIII, 1, str. 209—211
148. Γρηγορίου τοῦ Ἀκινδίνου „Πραγματεία εἰς τὸ Περὶ οὐσίας καὶ ἐνεργείας ζήτημα“, Βιβλ. Β' / J. Филовски. — *Živa Antika*, 1973, XXIII, 2, str. 317—365
149. Pllirët (Pellazgët) dhe Shqiptarët në veprat e poetit maqedonas Grigor Stavridhis Përličev. — *Studime filologjike* — Tirana, 1973, XXVII, 3, str. 47—53
150. Les Illyriens (Pélasges) et les Albanais dans les oeuvres du poète macédonien Grigor Stavridis Prličev. — *Studia Albanica* — Tirana, 1973, 10, 2, str. 65—70
151. Platons Sprachphilosophie im Kratylos und in den späteren Schriften / Josef Derbolav. *Impulse der Forschung*, Bd. 10. *Wissenschaftliche Buchgesellschaft*. Darmstadt, 1972, 333 str. — *Živa Antika*, 1973, XXIII, 1, str. 222—224
152. За првобитниот текст на „Скендербеј“ од Г. С. Прличев. — Прилози МАНУ: Одделение за општествени науки, 1973, IV, 1, стр. 29—70

1974

153. Corpus delle iscrizioni vascolari in lineare B / Anna Sacconi. — *Živa Antika*, 1974, XXIV, 1—2, str. 400.
154. Corpus delle iscrizioni in lineare B di Micene / Anna Sacconi. — *Živa Antika*, 1974, XXIV, 1—2, str. 400.

154. Die homerische Frage „Erträge der Forschung“, Bd. 27/Alfred Heubeck. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1974, SS. XV + 326. — *Živa Antika*, 1974, XXIV, 1—2, str. 399
155. Γρηγορίου τοῦ Ἀκινδίνου „Πραγματεία εἰς τὸ Περὶ οὐσίας καὶ ἐνεργείας ζήτημα“, Βιβλ. Γ' / J. Филовски. — *Živa Antika*, 1974, XXIV, 1—2, str. 259—331
157. Illyr. PHΔON = *rēg-ōn- (cf. sscr. rājān). — *Živa Antika*, 1974, XXIV, 1—2, str. 260
158. Index généraux du linéaire B J. P. Olivier—L. Godart—C. Seydel—S. Sourvinou. — *Živa Antika*, 1974, XXIV, 1—2, str. 399—400
159. Mémoires de philologie mycénienne, 2° serie/ Michel Lejeune. — *Živa Antika*, 1974, XXIV, 1—2, str. 399
160. Mémoires de philologie mycénienne, 3° serie /Michel Lejeune. — *Živa Antika*, 1974, XXIV, 1—2, str. 399
161. Pe-to-no- (= Petnos) ≥ Πέφνος, Pedna (≤ *Petna: Πύδνα ≤ Πύτνα et πέτρος, πέτρα. — *Živa Antika*, 1974, XXIV, 1—2, str. 331—332
162. Prof. Dr. Gerhard Kahlo (1893—1974). — *Živa Antika*, 1974, XXIV, 1—2, str. 291
163. Py Jn 829. 19 E-RE-RE (NON E-RE-I!). — *Živa Antika*, 1974, XXIV, 1—2, str. 170
164. The Pylos Tablets Transcribed. Emmet L. Bennett, Jr and Jean-Pierre Olivier. — *Živa Antika*, 1974, XXIV, 1—2, str. 399
165. Скендербеј / Г. С. Прличев. Оригинален текст и македонски превод-препев М. Д. Петрушевски. — Скопје: Македонска книга, 1974, — 209 стр.: 116 факс.
166. Quousque tandem ... Асамати?. — *Историја*, 1974, X, 2, стр. 302—306

1975

167. La désinence *-si* du locatif-datif pluriel et le „synchrétisme“ des cas en grec. — *Melanges Helléniques offerts à Georges Daux*. Paris: Boccard, 1974, str. 309—313
168. Le problème de la palatalisation en grec mycénien. — *Živa Antika*. 1975, XXV, 1—2, str. 436—441
169. Rapport du Comité d'organisation sur le travail préparatoire avant et pendant le Congrès. — *Živa Antika*, 1975, XXV, 1—2, str. 19—20
170. Vocabulaire technique grec des divers métiers à l'époque mycénienne. — *Actes de la conférence Internationale d'Etudes Classique „EIRENE“*: Cluj—Napoca, 2—7 Octobre 1972. — Amsterdam—Adolf M. Hakkert, B. V. 1975, str.709-715

1976

171. Iz najstarije geografije i toponimije južnog Balkana / D. Petruševska. — *Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja*, Sarajevo 1976, 11, str. 327—337
172. Pe-to-no- (= Petnos) und O-wi-to-no (= Owitnos), zwei mykenisch-griechische Ortsnamen im südlichen Peloponnes. — *Klio* (Beiträge zur Alten Geschichte, Berlin, 1976, 58/I, str. 289—294
173. Πῶς δεῖ συνίστασθαι τοὺς μύθους εἰ μέλλει καλῶς ἔξειν ἡ ποίησις — *Živa Antika*, 1976, XXIV, 2, str. 431—432
174. Γρηγορίου τοῦ Ἀκινδίνου „Πραγματεία εἰς τὸ Περὶ οὐσίας καὶ ἐνεργείας ζήτημα“, Βιβλ. Δ' / J. Филовски. — *Živa Antika*, 1976, XXVI, 1, str. 161—192,
175. Γρηγορίου τοῦ Ἀκινδίνου „Πραγματεία εἰς τὸ Περὶ οὐσίας καὶ ἐνεργείας ζήτημα“, Βιβλ. ΣΤ' / J. Филовски. — *Živa Antika*, 1976, XXVI, 2, str. 287—499

1977

176. A-ja-me-na/-no, a-na-(-i)to/ta-, ai-te, ai-te-re, ai-nu-me-no, ai-sa... — *Živa Antika*, 1977, XXVII, 1, str. 33—41

177. Y a-t-il lieu pour un instrumental (ablatif) absolu dans nos textes mycéniens? — *Živa Antika*, 1977, XXVII, 1, str. 41—42
178. Encore sur myc. pe-re-wo-te et myc. wo-no-wa-ti-si. — *Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae* — Budapest, 1977, XXV, 1—4, str. 285—288

1978

179. Doprinos naših filologa u oblasti mikenologie. — *Živa Antika*, 1978, XXVIII, 1—2, str. 73—73
180. Стихови по згодниот и очекуваниот повод на Југословенскиот сојузен собир на друштвата за антички студии и во чест на одличниот и славниот град Охрид. — *Živa Antika*, 1978, XXVIII, 1—2, str. 43—51
181. Прикованиот Прометеј / Ајсхил; препев, предговор, белешки Михаил Д. Петрушевски. — Скопје: Македонска книга, 1978. — 70 стр.
182. За целта на поетиката и на трагедијата според Аристотела. — Прилози МАНУ: Одделение за лингвистика и литературна наука, 1978, III, 2, стр. 5—38
183. Избор од Аристотеловата поетика: (првите 14 глави). — Стремеж, 1978, XXII, 10, стр. 901—929

1979

184. За поетиката / Аристотел; превод од старогрчки, предговор на авторот и коректура Михаил Д. Петрушевски. — Скопје: Македонска книга: Култура, 1979. — XIX, 125 стр.
185. (O)-ze-to = (O)-kje-to = (ΩΣ) GENTO. — *Živa Antika*, 1979, XXIX, 1, str. 21—24
186. Révision de la translittération des syllabogrammes *17 (za), *20(zo), *74(ze) et *79(zu?). — *Colloquium myenaeum: actes du sixième colloque international sur les textes mycéniens et égéens tenu à Chaumont sur Neuchâtel du 7 au 13 septembre 1975.* — Neuchâtel: Université, 1979, str. 259—265
187. Аристотелова, „Поетика“ и тзв. трагична катарса. — Књижевна критика — Београд, 1979, X, 5, стр. 36—44
188. О пореклу и постанку српских, односно хрватских имена на -CAB(A) — Оноματοлошки прилози САНУ — Београд, 1979, I, стр. 35—43
198. Woj-ra, wo-ra-e, wo-ra-we-sa. — *Živa Antika* 1979, XXIX, 2, str. 225—226
190. Hom. ὑπέρφα (ιδών). — *Linguistica* — Ljubljana, 1979, XIX, 1, str. 57—63

1980

191. Трета песна од Илијадата (Рапсодија гама). — Стремеж 1980, XXIV, 4—5, стр. 365—380
192. Загинувањето на Хектор (Од XXII-та песна — рапсодија Хи — на Илијадата). — Нова Македонија — Скопје, 6.VII.1980
193. Од првата песна на Одисејата (Рапсодија алфа) инвокација. Собор на боговите. — Нова Македонија — Скопје, 13.VII. 1980
194. А. Р. Рангавис за поезијата на Г. С. Прличев и неговото место во литературата. — Беседи за Прличев: jubилејно издание. — Скопје: Одбор за прослава на 150 годишнината од раѓањето на Григор Прличев, 1980, стр. 19—34
195. Дијалектот на Хомеровите Ахајци и неговите извори. — *Živa Antika*, 1980, 1—2, str. 57—72.

1981

196. Epski jezik Homerovih pesama i „ahajski“ dijalekat Mikenske epohe. — *Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja u Sarajevu*, 1981, 17, str. 83—96